

Сопственик на медиумот, издавач, производител и давател на услуга

Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Виена
Австрија

Телефон: +43 (0) 1 3111888
E-Mail: international@lyconet.com
www.lyconet.com
www.lyconet-elite-seminar.com

Акционерско друштво со седиште во Виена, Австрија,
регистрирано под број ФН 503414 при Трговскиот суд
во Виена

Надзорен одбор: дипл.-инг.Херберт Пајерл, Марко Седвоник, Силвија Фрајдл
Управен одбор: Марио Капун

Надлежен орган за правни лица: Магистрат на Град Виена

Применливи прописи: Директива за индустрија (ГевО) во важечката верзија www.ris.bka.gv.at

Комора/професионално здружение: стопанска комора Виена, Управување со сектори и мрежи,
колона трговија
Гранка: директна продажба

Податоци согласно Законот за E-Commerce (ECG)

Сите податоци за фирмата согласно ECG се достапни на

» Ве молиме, прочитајте ги и условите за користење на оваа веб страница.

Родови форми и политичка коректност

Тоа што женските форми (на пример: клиентки и клиенти) не секогаш се споменуваат во овие текстови, не претставува непочитување на женскиот пол во ниту еден случај. Стариот начин на пишување е задржан исклучиво за подобра читливост. Ги молиме женските читателки да ни го простат ова поедноставување и да знаат дека и ним им се обраќаеме.

Локација за арбитража согласно Директивата (ЕУ) Бр. 524/2013 за решавање на онлајн спорови од областа на потрошувачите: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

Обезбедувањето сите производи се врши преку фирмата mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрија. Број на субјект: FN 389134g, Email: office@myworldsolutions.ag / Тел.: +43 (0)316 7077 0

Начелно имате право на исправка, бришење, ограничување или приговор. Обратете ни се за ова. Ако сметате дека обработката на Вашите податоци е против законите за заштита на податоците, или ако Вашите права во поглед на заштитата на податоците се прекршени на друг начин, тогаш обратете се до нашето Одговорно лице за заштита на податоците. Ако и тогаш не може да се најде прифатливо решение за Вас, тогаш можете да поднесете поплака кај органот за надзор. Во Австрија, надлежна е Службата за заштита на податоци.

Лице одговорно за заштита на податоци

Петер Оскар Милер

Millergasse 3

1060 Виена

Email: data.protection@lyconet.com

Австриски орган за заштита на податоци (Österreichische Datenschutzbehörde)

Varichgasse 40-42

1030 Виена

Телефон: +43 1 521 52 25 69

Email: dsb@dsb.gv.at